

Прилог кон сертификатот за акредитација
Annex to the Accreditation Certificate
Бр. ИТ-089/ No. ИВ-089

Датум: 06 мај 2019
Date: 06th May 2019

Го заменува прилогот од 23 јуни 2017
Replaces annex dated on 23th June 2017

1. АКРЕДИТИРАНО ТЕЛО

Трговско друштво за технички испитувања и анализи ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ЦВС Струмица/
Инспекциско тело

Accredited body

*Trading company for technical examinations and analyzes CENTER FOR VEHICLES CVS Strumica/
Inspection body*

2. ЛОКАЦИЈА

Климент Охридски бр.47, 2400 Струмица

Location

Kliment Ohridski № 47, 2400 Strumica

3. СТАНДАРД

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А

Standard

MKS EN ISO/IEC 17020:2012, Type A

4. КРАТОК ОПИС НА АКРЕДИТАЦИЈАТА

Единечно одобрување на возила, одобрување на преправени возила, инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор), инспекција на аналогни и дигитални тахографи и таксаметри, инспекција на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ)

A short description of the scope

Single approval of vehicles, approval of altered vehicles inspection in determining and imprinting the identification marks of vehicles (chassis number and engine number), inspection of analogue and digital tachographs and taximeters and Inspection of vehicle for roadworthines (ECMT)

5. ДЕТАЛЕН ОПИС НА ОПСЕГОТ НА АКРЕДИТАЦИЈА
Detailed description of the accreditation scope

Бр No	Подрачје на инспекција производ, процес, инсталација <i>Field of inspection product, process, installation</i>	Тип на инспекцијата (прва, периодична и вонредна итн.) <i>Inspection type (first, periodical and extraordinary etc.)</i>	Инспекциски методи <i>Inspection methods</i>	Легислатива на која се реферуираат методите <i>Legislation which refers to the methods</i>
1	<p>Единечно одобрување на возила од категориите L, M, N, O, T, C, R и S</p> <p><i>Single vehicle approval in categories L, M, N, O, T, C, R and S</i></p>	<p>Контрола пред употреба</p> <p><i>Inspection before use</i></p>	<p>РУ 7.1.3 Работно упатство за единечно одобрување на возило од категорија L, M, N, O, T, C, R и S</p> <p><i>RU 7.1.3 Working instructions for performing single vehicle approval for category L, M, N, O, T, C, R and S</i></p>	<p>Правилник за единечно одобрување на возило, член 2 став 1 и став 3 (Сл. Весник на РМ бр.16/10);</p> <p>Правилник за техничките барања за системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и основното оптеретување на возилата (Сл. Весник на РМ бр. 21/10)</p> <p><i>Regulation on single vehicle approval, art.2 par.1 and par 3, (Official Gazette of RM No. 16/10);</i></p> <p><i>Regulation on technical requirements of the system constituent parts, independent technical units, the equipment and the total weights and axle load of the vehicles (Official Gazette of RM 21/10);</i></p>
2	<p>Одобрување на преправено возило од категориите M и N.</p>	<p>Контрола пред употреба</p>	<p>РУ 7.1.4 Работно упатство за инспекција на возило со дополнително вграден уред на течен гас (ТНГ);</p> <p>РУ 7.1.5 Работно упатство за инспекција на возило со дополнително вграден уред за спојување на влечното и приклучното возило (приклучен уред-кука);</p>	<p>Правилник за одобрување на преправени и поправени возила, член 6 точка 1, 4 и 10 и член 7 [секторски по точка 1 (ТНГ), 3, 4, 5 и 13] (Сл. Весник на РМ бр. 7/10);</p> <p>Правилник за техничките барања за</p>

		<p>РУ 7.1.6 Работно упатство за инспекција на возило со дополнително вградени заштитни фолии или обоени стакла како заштита од сонце;</p> <p>РУ 7.1.8 Работно упатство за инспекција на возило во кое е променет матично, односно претходно вградениот погонски мотор со мотор од друг вид или тип или со мотор кој има други карактеристики (сила или работна зафатнина или еколошки параметри итн.);</p> <p>РУ 7.1.9 Работно упатство за инспекција на преправено возило кое поради преадаптирање, или реконструкција, или преадаптирање на матично или претходно надградената каросерија, односно доопремување со соодветни уреди се преправа, од еден вид во друг вид, или варијанта или изведба (од N во M категорија или обратно, од отворено во затворено и обратно и сл.);</p> <p>РУ 7.1.10 Работно упатство за инспекција на возило со променет број на седишта;</p> <p>РУ 7.1.11 Работно упатство за инспекција на возила на кои е поставена надградба (дигалка, пумпа за преточување, платформа за натоварување и растоварување на превезуваниот товар, влечно витло и сл.);</p> <p>РУ 7.1.12 Работно упатство за инспекција на дополнително вградени паралелни команди поради адаптирање на возилото за обука на возачи (авто-школи);</p>	<p>системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и основото оптеретување на возилата (Сл. Весник на РМ бр. 21/10)</p>
<p><i>Approval of altered vehicles in categories M and N.</i></p>	<p><i>Inspection before use</i></p>	<p><i>RU 7.1.4 Working guide for approval on retrofitted LPG unit in vehicle;</i></p> <p><i>RU 7.1.5 Working guide for approval of a vehicle with additional built-mechanical connector</i></p> <p><i>RU/7.1.6 Working guide for approval of a vehicle fitted with additional protective films for tinted glass</i></p>	<p><i>Regulation for approval of altered and repaired vehicles, art. 6, paragraph 1, 4, and 10 and art.7 [1(LPG), 3, 4, 5 and 13] (Official Gazette of RM No. 7/10)</i></p> <p><i>Regulation on technical requirements of the system constituent</i></p>

			<p><i>RU 7.1.8 Working guide for inspection of vehicle which has changed previously built engine of a different kind or type, or an engine that has other characteristics (power, volume, or environmental parameters, etc.);</i></p> <p><i>RU 7.1.9 Working guide for inspection of modified vehicle, due to re-adaptation, or reconstruction, or re-adaptation of a parent or previously upgraded bodywork or additionally equipped with compatible devices is transformed from one type to other type or variant or performance (from N to M category or vice versa, from an open to closed and vice versa, etc.);</i></p> <p><i>RU 7.1.10 Working guide for approval of vehicle with altered number of seats</i></p> <p><i>RU 7.1.11 Working guide for approval of vehicle which has additionally embedded jack, pump revolving platform for loading and unloading of transported cargo, towing winch etc.</i></p> <p><i>RU 7.1.12 Working guide for inspection of vehicles with additionally embedded parallel commands due to adapting the vehicle for drivers training (driving schools)</i></p>	<p><i>parts, independent technical units, the equipment and the total weights and axle load of the vehicles (Official Gazette of RM 21/10);</i></p>
3	Инспекција на аналогни и дигитални тахографи	Прва, Периодична, Вонредна	<p>РУ 7.1.1 Работно упатство за инспекција на аналоген тахограф;</p> <p>РУ 7.1.2 Работно упатство за инспекција на дигитален тахограф;</p>	<p>Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај-VI.Тахографи (Сл. Весник Р.М. бр. 140/2018)</p> <p>Правилник за техничките карактеристики на тахографот и начинот на употреба, градување, поправање, проверка и контрола на тахографот(Сл. Весник на РМ бр. 102/10);</p>

	<i>Inspection of analog and digital tachographs</i>	<i>Initial, Periodical, Extraordinary</i>	<i>RU 7.1.1 Working guide for inspection of analogue tachographs;</i> <i>RU 7.1.2 Working guide for inspection of digital tachographs;</i>	<i>Law of the working time, compulsorily vacation of the mobile workers and drivers of the road traffic and devices for recording road traffic VI tachographs (Official Gazette of R.M. No. 140/2018)</i> <i>Regulation for technical characteristics of tachographs and using, installing, repairing, checking and inspection of tachographs (Official Gazette of RM 102/10)</i>
4	Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)	Во постапка за единечно одобрување и за веќе регистрирани возила во Република Македонија по упат на МВР	РУ 7.1.7 Работно упатство за утврдување и втиснување на идентификациски ознаки	Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за доделување идентификациска ознака (број на шасија) и формата и содржината на водење на евиденција за издадени одобренија и на начинот на постапката за обележување и поништување на идентификациските ознаки на шасијата и/или моторот на возилото (Сл. Весник на Р.М. бр. 109/2016)
	<i>Inspection in determining and imprinting identification markings on vehicles (chassis number and engine number)</i>	<i>In procedure for a single approval of vehicles and for already registered vehicles in the country after the referral of MOI</i>	<i>RU 7.1.7 Working guide for embossing identification marks</i>	<i>Regulation on the form and content of the application for granting identification tag (chassis number) and the form and content of keeping records of issued approvals and procedure for marking and annulment of the identification markings on the chassis and / or motor of the vehicle (Official. Gazette of RM no. 109/2016)</i>
5	Инспекција на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ)	Периодична Вонредна	РУ 7.2.1-13Работно упатство за инспекција на возило за СЕМТ-ЕКМТ	Закон за превоз во патниот сообраќај (Сл. Весник на РМ бр.68/04 и 71/16) Правилник за поблиските критериуми за просторните,



				техничките уреди како и формата и содржината на сертификатот за подготвеност за сообраќај на возила (Службен весник на РМ 60/2007),
	<i>Inspection of vehicle for roadworthines (ECMT)</i>	<i>Periodical, Extraordinary</i>	<i>RU 7.2.1-13 Work instruction for inspection of a vehicle for CEMT-ECMT</i>	<i>Law on Road Transport (Official Journal of R.M. No.68 /04 and 71/16)</i> <i>Regulation on close criteria for spatial, technical devices and the form and content of the certificate for vehicles roadworthiness (Official Journal of R.M. No.60 2007)</i>

Наташа Несторовска Спасовска
Natasa Nestorovska Spasovska


в.д. Директор
Director